

Работен пакет 3:

Поттикнување на младинскиот активизам кај младите од руралните средини

- Спроведување на информативна кампања – организација на настани во 5 подрегиони на тема младински активизам.
- Подготовка и одржување на веб-страница за постојано информирање за проектните активности.
- Подготовка и дистрибуција на електронски билтени.

Работен пакет 4:

Формирање на Регионална Младинска Платформа

- Креирање на “Регионална Младинска Платформа”.
- Состаноци на млади луѓе и локални носители на одлуки за промовирање на руралната младинска платформа.

Работен пакет 5:

Подобрување на дијалогот

- Спроведување на активности на локално ниво од страна на младите од руралните средини и нивните граѓански организации.
- Спроведување на натпревар за локални медиуми на тема на позитивни примери на младински активизам.
- Организација на Национална Тркалезна Маса на тема "Гласот на руралната младина во Македонија”.

ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
	2018												2019					
Промотивен настан																		
1.1. Мапирање на младински организации и ученици кои се активни во младинските политики и нивната запознаеност со прашањата поврзани со интеграцијата во ЕУ																		
1.2. Организирање на програма за обучување на тренери за младите од руралните средини за прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ																		
1.3. Организација на работилници преку кои обучените тренери ќе го прошират стекнатото знаење помеѓу младите од руралните средини																		
2.1. Организација на форуми за советување на учениците за градење на кариера																		
2.2. Организирање на регионални работилници за младите од руралните средини за можностите за учество во образовните програми на ЕУ																		
3.1. Спроведување на информативна кампања – организација на настани во 5 подрегиони на тема младински активизам																		
3.2. Подготовка и одржување на веб - страница за постојано информирање за проектните активности																		
3.3. Подготовка и дистрибуција на електронски билтени																		
4.1. Креирање на „Регионална Младинска Платформа“																		
4.2. Состаноци на млади луѓе и локални носители на одлуки за промовирање на руралната младинска платформа																		
5.1. Спроведување на активности на локално ниво од страна на младите од руралните средини и нивните граѓански организации																		
5.2. Спроведување на натпревар за локални медиуми на тема на позитивни примери на младински активизам																		
5.3. Национална Тркалезна Маса на тема „Гласот на руралната младина во Македонија“																		

Информации за контакт:

ЦНВП – Подружница во Република Македонија
ул. Мирка Гинова бр.13, 1000 Скопје

Тел: 02 3217 322

email: saso.petrovski@cnvp-eu.org
<http://www.cnvp-eu.org>

Мрежа за рурален развој на Република Македонија
ул. „Коста Веселинов“ бр. 3а, 1000 Скопје

Тел: 02 3075 506

email: info@ruralnet.mk
FB: www.facebook.com/RuralDevelopmentNetwork
www.ruralnet.mk



Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнување на граѓанско учество и приспособување кон предизвиците за интеграцијата во ЕУ.

Извештајот за Младите на ЕУ од 2015 ја потенцира важноста за учеството на младите во процесот на придружување во ЕУ и развојните процеси во земјата. Воедно, ЕУ ги охрабрува земјите да создадат еднакви можности за образование на младите и на пазарот на трудот, да го промовираат граѓанскиот активизам, социјалната вклученост и солидарноста помеѓу младите.



- **Донатор:**
Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)
Вредност на проектот: 163.786 €
Период на имплементација: 19.12.2017 – 18.06.2019

- **Целни групи и корисници:**
 - Ученици од руралните средини од Источна и Југоисточна Македонија
 - НВО од Источна и Југоисточна Македонија
 - Млади луѓе, жители од руралните средини во Источна и Југоисточна Македонија
 - Локални и национални институции кои ќе имаат корист од постигнатите резултатите на проектот

- **Партнери во проектот:**
Connecting Natural Values & People Foundation
Мрежа за рурален развој на Македонија
Мрежа за рурален развој на Хрватска
Мрежа за рурален развој на Србија

Работен пакет 1: Градење на капацитетите на младите од руралните средини

- Мапирање на младински организации и ученици кои се активни во младинските политики и нивната запознаеност со прашањата поврзани со интеграцијата во ЕУ.
- Организирање на програма за обучување на тренери за младите од руралните средини за прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ.
- Организација на работилници преку кои обучените тренери ќе го прошират стекнатото знаење помеѓу младите од руралните средини.

Работен пакет 2: Подигнување на свесноста кај младите од руралните средини

- Организација на форуми за советување на учениците за градење на кариера.
- Организирање на регионални работилници за младите од руралните средини за можностите за учество во образовните програми на ЕУ.